



Сподели доживувања





Инстант инфо на T-Mobile

стр. 4



Интернет маркетинг на IDIVIDI

стр. 6



Интернет маркетинг на IDIVIDI

стр. 8



Твој Клуб магазин

стр. 12



Рекламните дисплеи во салоните на Телеком

стр. 14



Детски канал Orlando Kids на MaxTV

стр. 16

Вашата реклама насекаде, со рекламните канали на T-Mobile и T-Home

Условите на пазарот денес диктираат поинаков пристап кон вашите потрошувачи. Рекламирањето на вашите производи е апсолутно неопходно.

Рекламата е повеќе од пропагандна порака - рекламата е информација, придобивка и клуч за успехот на вашиот бизнис! Притоа, во мноштвото медиуми и комерцијални пораки особено е важно вашата порака да стигне до вистинската публика, до соодветниот профил на луѓе на кои им се обраќате.

Одберете ги рекламните канали на T-Mobile и T-Home и бидете во контакт со вашите потрошувачи, секогаш и во секое време.

Со Инстант Инфо

вашата порака
секогаш ќе биде
забележана.



Вашата
Реклама Тука!

Инстант Инфо на T-Mobile

Со услугата Инстант инфо, вашата порака стига директно до вашата целна група. Дефинирајте ја вашата публика и допрете директно до неа! Со помош на нашата база на регистрирани Инстант инфо корисници, вашата реклама стига само до оние лица кои покажале интерес за вашата реклама.

Таргетирајте ги вашите потрошувачи според нивните интереси: мода, забава, живот, туризам, здравје, спорт, автомобили, култура, храна, компјутери, убавина и курсеви. Независно дали вашиот одбран канал е SMS, MMS или е-порака, со Инстант инфо вашата порака секогаш ќе биде забележана.

СМС

Цената за секоја пратена SMS порака изнесува 5,9 денари, со можност за соодветен попуст во зависност од обемот на пратените SMS пораки. Попустите се пресметуваат според следнава табела:

Број на испратени СМС пораки	Цена
0 - 5 000	5,9 ден.
5 001 - 10 000	5,31 ден.
> 10 001	4,72 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

E-mail

Цената за секоја пратена е-порака изнесува 5,9 денари, со можност за соодветен попуст во зависност од обемот на пратените е-пораки. Попустите се пресметуваат според следнава табела:

Број на испратени E-mail пораки	Цена
0 - 5 000	5,9 ден.
5 001 - 10 000	5,31 ден.
> 10 001	4,72 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

MMS

Цената за секоја пратена MMS порака изнесува 17,7 денари, со вклучен ДДВ.

Интернет маркетинг на IDIVIDI

Искористете го буџетот паметно. Интернетот ужива огромна популарност кај огласувачите поради големиот број предности над другите медиуми, меѓу кои се и цената, резултатите и временските побарувања за изработка на рекламата.

Интернет маркетинг кампањите се изработуваат за само еден ден, а резултатите од ваквото рекламирање се инстантни и можете да ги следите од минута во минута. Плус, можете да ја менувате и приспособите кампањата кога сакате, без речиси никакви дополнителни трошоци.

Рекламата допира до сите интернет корисници, без оглед каде се наоѓаат, 24 часа во денот, а уште ако е и интерактивна, ќе го привлече вниманието на вашите потрошувачи на начин на кој не може ни една друга маркетинг кампања.

Нашиот предлог за веб-локација е

www.idividi.com.mk

Брендирање

Брендирање

2

7-годишно девојче леукемијата ја лечи со марихуана?!

ФОТО: Како обичните жени стануваат убијци?

Со рачна работа до дизајнерска софа

Те откачи? Еве ти 10 причини зошто
Понекогаш причините за раскинување се мошне едноставни, но не сакаме да сит ги прикажеме...

6

Интервјуа

За заљубените Скопје секогаш ќе биде романтично

Злата и Сребра (не)случајно се во „резервен живот“

Сопругот и синот се мојата инспирација, креативна енергија и духовна среќа

IDIVIDI Сервиси

- TV со кабел
- TV програма
- Paycom
- Forum
- Online
- Имена
- Online
- Mailbox
- Мое видео
- Chat
- Е-св
- MAILarena
- Webmail
- E-cards
- Font center

3

Вести

Македонија Балкан Европа Свет Бизнис

Македонија

Иванов нема да оди во Тирана

Македонија треба да појне преговори

„Е-Промена на податоци“ нова услуга на УЛП

Рецензија

Еписко патување на публиката со Cloud Atlas

Дензел е херој-спјаница

Бонд иако што го сакаме, конечно го добивме

прикажи претходни вести

5

4

МАКЕДОНИЈА

Пристапните преговори се важни за сите

ЕВРОПА

Како Ромпуј го претстави разочарувањето

БАЛКАН

„Патриотски часовници“ на Срби, Хрвати и Црногорци

БИЗНИС

Колку потрошиле Американците во Сајбер понеделникот

прикажи претходни вести

5

5

Како до повеќе деца?

5

IDIVIDI Речник

Видео на YouTube

Зошто IDIVIDI?

- IDIVIDI е еден од најпосетените портали на македонскиот веб простор
- Содржините на IDIVIDI привлекуваат до 1 500 000 посети/месец
- Секој ден, IDIVIDI е побогат за повеќе од 150 нови содржини

- 7 000 000 прегледи месечно
- 1 500 000 посети месечно
- 300 000 уникатни посетители месечно

Како да се рекламирате на IDIVIDI?

▪ Комерцијален (PR) текст

Комерцијален текст се објавува на насловната страница и во текстот стои надслов „Комерцијален текст“.

▪ Брендирање

Брендирањето претставува дизајнирана позадина на целата веб страница.

▪ Takeover банер

Takeover банерот го покрива речиси целиот екран и се прикажува пред да се прочита страницата.

▪ Roll Down и Roll Side банер

Банерот ја зголемува својата површина исклучиво на акција на посетителот (mouse over или mouse click), а се затвора на mouse out. Вкупната површина на отворениот банер не смее да надмине 250% од првичната површина и не смее да покрива други банер позиции.

▪ Лебдечки (floater) банер

Floater банер мора да содржи јасно и постојано видливо копче за негово затворање. Прикажување е ограничено на 10 секунди, доколку претходно посетителот самиот не го исклучи.

▪ Видео банер

Видео банер вклучува видео player со задолжителни команди за стоп/play и за нагудување на звукот. Видео клипот може да стартува сам, но звукот исклучиво по барање на посетителот (со клик на копчето unmute). Банер со капацитет поголем од 500KB се смета за видео банер.

▪ Pre-roll банери на web.maxtv.mk

Банерите се емитуваат пред започнувањето на ТВ каналот. Нивното траење е ограничено на 7 секунди и можат да бидат слики или видео клип.

Ценовник и спецификации за рекламирање преку ИДИВИДИ (WEB & WAP)


- Минималниот износ за закупувањата по приказ е 6 000 денари.
- Сите банери, освен комерцијален текст и брендирање, ќе бидат прикажувани на сите ИДИВИДИ страници (насловната, категориите, вестите итн.). Таргетирањето е можно според содржините на ИДИВИДИ со помош на ограничувања за приказ на банерите по категории. Овој начин на таргетирање не се наплатува дополнително. Секое ограничување банерот да се појавува само на насловната страница, ќе се наплатува дополнителни 30% од цената.
- Попустот за Pre-roll банерите и за банерите на мобилната верзија на ИДИВИДИ важи за 2013 год., а по завршувањето на тој период банерите ќе бидат наплатувани по регуларни цени.
- Секој банер поголем од 400 KB, ќе се наплатува дополнителни 30% од цената.
- Roll Down and Roll Side банерите чинат дополнителни 50% од цената.

Банер позиција	Димензии (пиксели)	CPM
1 (голем банер)	728x90	236 ден.
6 (страничен банер)	300x250	236 ден.
2	541x67	201 ден.
3	541x67	189 ден.
4	541x67	177 ден.
5	125x170	118 ден.
Floater	300x300	1 062 ден.
Takeover	/	2 950 ден.
Цени/дневно		
Комерцијален (PR) текст	/	12 980 ден.
Цени/неделно		
Брендирање на насловна страна	/	70 800 ден.
Брендирање на категорија	/	35 400 ден.

Банер позиција	CPM	CPM со 50% попуст
Pre-roll банери на web.maxtv.mk	2 360 ден.	1 180 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

Web'n'walk и мобилниот портал на IDIVIDI се одлична платформа за обраќање кон сите корисници кои се постојано во движење.



70 000
уникатни
прегледи
на вашата
реклама

Новиот T-Mobile Web'n'walk портал нуди корисни информации, многу забава и директен пристап до најпосетуваните веб страници, директно на мобилните екрани. На овој портал има и простор за компании да ги рекламираат своите производи и услуги, кои секој месец допираат до 100 000 уникатни посетители.

Ценовник и спецификации за рекламирање преку Web'n'walk и мобилниот портал на IDIVIDI

Ценовник и спецификации за рекламирање преку Web'n'walk и мобилниот портал на IDIVIDI

	CPM	Попуст	CPM со вклучен попуст
Банери на мобилна верзија на ИДИВИДИ и мобилни апликации за Android и iOS	118 ден.	50%	59 ден.
W'n'W portal	/	/	59 ден.





Сурфај најбрзо, сурфај безгрижно со Mobile Surf

Најдобриот мобилни интернет биле и уште побрзо. Екстремно брзо и со повеќе опции. За повеќе информација посетете ја нашата веб-страница www.MobileSurf.mk или дозвонете на 1313. Или посетете ја нашата веб-страница www.MobileSurf.mk или дозвонете на 1313.

Бренд	Видео опции	Цена
1	256 Kbps	250 денари
2	256 Kbps	350 денари
3	256 Kbps	450 денари
4	256 Kbps	550 денари
5	256 Kbps	650 денари

Месечни интернет пакети за постојано сурфање

Бренд	Видео опции	Цена
1	256 Kbps	500 денари
2	256 Kbps	750 денари
3	256 Kbps	1000 денари
4	256 Kbps	1250 денари
5	256 Kbps	1500 денари

Mobile TV - најпрестижниот европски фудбал, каде и да сте!

Активирајте Mobile TV со 1M2

Активирајте Mobile TV со 1M2. Екстремно брзо и со повеќе опции. За повеќе информација посетете ја нашата веб-страница www.MobileSurf.mk или дозвонете на 1313.



Вашата реклама тука!

Сурфање со видео биле

Проверете нашите опции

Твој Клуб магазин

Магазинот Твој Клуб допира до сите постпејд и бизнис корисници на T-Mobile. Твој Клуб магазинот содржи огромен избор информации и статии од сферите на технологијата, понудите за мобилните телефони и услуги, музиката, културата, спортот, модата и уште многу други теми. Излегува секој втор месец.

Во списанието можат да се вметнат летоци или да се стави комерцијална презентација на вашите производи со слика или текст. Со тираж од дури 120 000 примероци, вашата порака продира директно до читателите.

Рекламирање во списанието Твој Клуб

Најдоброто место за вашата бизнис реклама

Ценовник за рекламирање во Твој Клуб магазинот	Цена
Внатрешна страница А5 формат 4/4	29 028 ден.
Внатрешна страница А4 формат 4/4	58 056 ден.
Внатрешна корица А4 формат 4/4	72 570 ден.
Лого на рецензија на продукти	10 886 ден.
Инсертирање А4/А5 леток	58 056 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

Рекламни дисплеи во салоните на Телеком

Вие подготвувате видео, а ние ви ја нудиме совршената платформа! Во повеќето салони на Телеком има 44 дисплеи на кои можете да ги рекламирате вашите производи. Едно рекламno видео трае околу 30 секунди, а максималната должина е 45 секунди.

Во еден работен ден видеото се повторува на секои 7,5 минути, или севкупно 1 час рекламирање дневно. Големата посетеност на салоните гарантира дека никој нема да ја пропушти вашата реклама.

Рекламирање преку рекламните дисплеи во Телеком салоните

Ценовник за рекламните дисплеи во продажни салони на Телеком

Цена

Цена за неделно емитување

108 855 ден.

Цена за месечно емитување

435 420 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

Совршена платформа за вашата видео реклама!

Вашата
реклама тука!





Вашата
реклама тука!

Детски канал Orlando Kids на MaxTV



Ако вашиот производ или услуга е наменет за помлада публика, на располагање ви стои детскиот канал Orlando Kids, синхронизиран на македонски јазик, кој се емитува во над 200 000 домаќинства преку повеќето кабелски оператори, вклучувајќи ја и MaxTV.

Со 20 емитувања дневно, Orlando Kids е идеалното место за вашата порака до најмладите. Рекламното видео може да биде со максимално времетраење од 30 секунди.



Рекламирање преку детскиот канал Orlando Kids

Ценовник за месечно рекламирање преку
ТВ каналот Orlando Kids

Цена

10 емитувања дневно	36 285 ден.
20 емитувања дневно	58 056 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

advertising@telekom.mk

Сподели доживувања

